

## Д-р Глигор Бишев



### **Роден:**

Април 5, 1958

### **Образование:**

1976/77 - 1979/80

Економски Факултет, Скопје

1980/81-1981/82

Постдипломски студии на Економскиот факултет во Скопје

Насока: Монетарно - кредитна теорија и политика

1985

Одбрана на магистерски труд: Понудата на пари во современата монетарна теорија

1991

Одбрана на Докторска дисертација на Економскиот факултет во Скопје: Понудата и побарувачката на пари - случајот на Југославија

### **Специјализација:**

Гостин истражувач на Виенскиот институт за споредбени економски студии, 1997

Лондонска школа за економија и политички науки, 1995

### **Курсеви:**

· Центар за централно банкарски студии во Банката на Англија, Институт на ММФ во Вашингтон и Виена, Банка на Франција, Национална банка на Австрија и Национална банка на Грција

### **Сегашно работно место:**

· Прв генерален директор - Стопанска банка АД - Скопје

· Вонреден професор на Економскиот факултет, Прилеп, по предметите: банкарски менаџмент и меѓународни финансии и на постдипломските студии

· Професор на Постдипломски студии на Економскиот факултет, Скопје, по предметот

монетарен систем и политика

- Професор на Постдипломски студии на Економскиот институт, Скопје, по предметите: меѓународни финансии и финансиски системи и банкарство
- Предавач на курсевите на Комисијата за хартии од вредност
- Ментор на еден магистерски труд, член на комисији за одбрана на четири магистерски труда и претседател на комисија за одбрана на еден докторат
- Рецензент на три книги кои служат како учебни помагала на Економскиот факултет во Скопје, Факултетот за угостителство во Охрид и Правниот Факултет во Скопје

#### **Работно искуство:**

- Декември 1984 започна како помлад економист во Народната Банка на Македонија
- Во 1993 година стана Генерален Директор, во 1994 беше назначен за Вицегувернер, а во периодот 1997 до 2000 беше Заменик гувернер на Народната банка на Македонија

#### **Други активности:**

- Член на Управниот одбор на Агенцијата за санација на банките, 1995-1999
- Член на техничкиот одбор на МАНУ за истражувачкиот проект: Стратегија за економски развој на Македонија, 1996-1998
- Член на Управниот одбор на Пазарот на пари, 1997-2000
- Копретседавач на Втората работна маса за економска обнова и развој на Пактот за стабилност, Јануари - Јуни 2000
- Член на Комисијата за хартии од вредност, Март 1999 - Октомври 2003

#### **Истражувачка работа:**

Еден од креаторите на новата валута и на реформите во Македонија. Исто така, ги истражувал реформите во скоро сите транзициони економии. Учествовал во истражувачки проекти во областите на банкарството, монетарната теорија и политика, применетата економија, економскиот развој, политики на курсот, платниот биланс, меѓународните финансиски институции, тековите на капитал, корпоративното финансирање, инвестициите и финансиските пазари.

#### **Научна работа:**

Две книги, 207 статии, дискусии и истражувачки студии во професионални и научни магазини во Македонија, Австрија, Бугарија и Словенија. Исто така, учествува на симпозиуми во земјата и во странство.



